

Акциониот План за 2021 година за реализација на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2020 - 2024 се занова на Законот за рамномерен регионален развој (Службен весник на РМ, бр.63/7,187/13,43/14,215/15 и 64/2018) и се изработува согласно обврските од Законот за рамномерен регионален развој. Во процесот на подготовка на Акциониот план за 2021 година за реализација на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион се повикуваме и на Законот за еднакви можности на жените и мажите (Службен весник на РМ, бр. 6/2012 и бр.166/2014) и обезбедување на еднакви можности за жените и мажите, девојчињата и момчињата во регионот преку сите стратешки цели и активности кои ќе ги спроведува Центарот за развој на Југоисточниот плански регион и општините од регионот. Акцискиот план е изработен на партиципативна основа, со вклученост на сите засегнати страни во утврдувањето на фактичката состојба, развојот и планирањето на мерки за зајакнување на економската положба на сите маргинализирани групи во регионот.

**АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА 2021 ГОДИНА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН 2020 - 2024**

Стратешка цел 1 – Развивање на претприемништвото и индустријата, поттикнување на конкурентноста и иновативноста на претпријатијата и создавање поволна инвестициска клима						
Приоритет/Мерка	Активности	Износ	Носители на активности	Времетраење	Индикатори	
Приоритет 1.1 - Развивање на претприемнички еко систем и поттикнување на претприемништвото со посебен фокус на жени и млади						
1.1.1	Зголемување на вештините и претприемничкиот капацитет во регионот со посебен фокус на на жените и младите	Организирање на обуки и работилници за претприемништво (почетно ниво, напредно ниво и сл.)	61.791,00 ден.	ЦРЈИПР	2021	Број на учесници, Број на жени, Број на млади
1.1.2	Зајакнување на улогата на Бизнис центарот во рамки на Центарот за развој на Југоисточен плански регион	Спроведување на обуки за вработените	400.000,00 ден.	ЦРЈИПР	2021	Број на обуки, Број на учесници, Број на подобрени интерни процедури (зајакнети човечки капацитети, подобрени услуги)
		Давање на советодавни услуги на старт-апи и претприемачи (фокус на млади и жени)				
		Подобрување на интерните процедури				

1.1.5	Промовирање на можностите за финансирање на стартапи и претприемништво што се нудат во рамки на меѓународни и национални фондови	Организирање на настани за промоција на можностите за финансирање на стартапи и претприемништво што се нудат во рамки на меѓународни и национални фондови	185.763,00 ден.	ЦРЈИПР	2021	Број на учесници, Број на настани, Број на подготвени апликации од стартапи и претприемачи од ЈИПР
		Подготовка на апликации од стартапи и претприемачи спрема меѓународни и национални фондови				

Приоритет 1.2 - Подобрување на конкурентноста и иновативноста на микро, мали и средни претпријатија (ММСП)

1.2.3	Поттикнување на иновативноста кај ММСП и промовирање на економија базирана врз знаење	Деловен екосистем како интегриран систем	10.591.750,00 ден.	ЕУ преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка Грција – Р. Северна Македонија, вкупен буџет 171.679,50 евра	2021	Еден 3Д скенер, два 3Д принтери, еден 4 во 1 принтер и скенер и еден десктоп компјутер, 6 отворени денови за запознавање на МСП со новата технологија, 7-дневен иновативен бут камп за 21 учесник, 3-дневно студиско патување во Грција, 2 серии на работилници во времетраење од по 3 дена за 20 претставници од МСП во регионот.
-------	---	--	--------------------	--	------	--

Приоритет 1.3 - Развој и промоција на регионот како атрактивна туристичката дестинација

1.3.3	Поддршка за развој на нови туристички атракции, услуги и искуства	Изградба на пристапен пат до прочистителна станица и влез на регионалниот центар/стационар за бездомни кучиња.	6.484.022,00 ден.	ЦРЈИПР и 10-те општини во Југоисточниот плански регион	2021	Изградена улица во должина од 531 метар, уреден влез на стационар со седум паркинг места, клупи за седење и корпи за отпадоци
1.3.5	Поттикнување и поддршка на различни видови на туризам (езерски бањски, рурален, културен и црковен, активен, здравствен, манифестациски, конференциски, ловен, вински, казино)	Подобрување на туристичката понуда во Југоисточниот плански регион	22.907.334,00 ден.	ЦРЈИПР и општините Конче, Гевгелија, Дојран и Валандово	2021	Изградена туристичка патека од манастирот св.Горѓи до Исар Кулата во општина Валандово во должина од 700 метри, Доизградба на локален пат до с.Хума кое се наоѓа на пл. Кожув во должина од 782,14 метри, Изградена пешачка патека која води до граничниот премин стар Дојран во должина од 1285 метри, Доизграден и опремен 1 Конак на Манастирот св.Стефан во с.Конче со уреден паркинг простор.
Вкупно			40.630.660,00 ден.			

Стратешка цел 2 – Развивање и осовременување на инфраструктурата во Југоисточниот плански регион

Приоритет/Мерка	Активности	Износ	Носители на активности	Времетраење	Индикатори
Приоритет 2.2 - Осовременување на сообраќајно-транспортна инфраструктура					

2.2.1	Осовременување на постоечката и изградба на нова локална, регионална и магистрална патна инфраструктура	Изградба на локален пат с. Зубово – спој со пат с. Ново Село – с. Мокриево, последна III фаза од км 1+340 до км 2+247	6.659.560,00 ден.	ЦРЈИПР и општина Ново Село	2021	Изградба на локален пат за подобрување на условите на животот на граѓаните
		Изградба на мост на река Турија на локален пат с.Просениково - с. Сарај	14.809.513,00 ден.	ЦРЈИПР и Општините Струмица, Босилово и Василево	2021	Изградба на мост за подобрување на условите на животот на граѓаните

Приоритет 2.3 - Подобрување на комуналната и енергетската инфраструктура

2.3.10	Подобрување и заштита од елементарни непогоди	Интегрирани оперативни центри за хуманитарна помош - "HELP"	15.329.859 ден.	ЕУ преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка Грција – Р. Северна Македонија, Вкупен буџет 249.266,00 евра	2018-2021	Набавен Команден оперативен комуникациски центар за хуманитарни и кризни цели (Контејнер) со предвидените потребни елементи
Вкупно			36.798.932,00 ден.			

Стратешка цел 3 – Промовирање на социјална инклузија, конкурентно и квалитетно образование и здравствена заштита на населението во регионот

	Приоритет/Мерка	Активности	Износ	Носители на активности	Времетраење	Индикатори
Приоритет 3.2 - Социјална инклузија на ранливите категории						

3.2.2	Вклучување на ранливите категории на пазарот на труд и поттикнување на социјално претприемништво	Академија за реинтеграција на маргинализирани лица	6.591.294,00 ден.	ЦРЈИПР, Здружение Избор - Струмица	Март 2021	Набавена опрема за збогатување на програмата за реинтеграција за стекнување на вештини за професионално оспособување на маргинализирани лица, вработени 4 лица од маргинализирани категории
-------	--	--	-------------------	---	-----------	---

Приоритет 3.5 - Подобрување на здравствената состојба на населението

3.5.5	Заштита на населението од штетници и инсекти	Дезинсекција - третирање за заштита од комарци во ЈИПР	8.244.937,00 ден.	10 општини од ЈИПР	2021	Извршено третирање (прскање) против комарци во Југоисточниот регион
3.5.6	Згрижување на кучиња скитници	Изградба на две прифатилишта за бездомни животни I фаза	16.611.537,00 ден.	ЦРЈИПР и сите десет општини во Југоисточниот плански регион	2018-2021	Изградени две прифатилишта за бездомни животни во општина Струмица и општина Валандово
Вкупно			31.447.768,00 ден.			

Стратешка цел 4 - Развој на конкурентно земјоделско производство и унапредување на квалитетот на живот во руралните подрачја

	Приоритет/Мерка	Активности	Износ	Носители на активности	Времетраење	Индикатори
Приоритет 4.3 - Развивање на современа и функционална инфраструктура во селата, подрачјата со значителна депопулација и специфични развојни потреби						

4.3.1	Осовременување на сообраќајната инфраструктура во селата и подрачјата со специфични развојни потреби	Изградба на локален пат од село Дамјан до село Погулево во должина од 1927,81 м	16.169.777,00 ден.	ЦРЈИПР, општина Радовиш, Конче и Василево	2021	Изграден локален патен правец во должина од 1927,81 м
		Изградба на Локален пат на релација Колешино - Бориево (трета фаза)	18.450.085,00 ден.	ЦРЈИПР општина Ново Село, Босилово и Струмица	2021	Изграден локален пат во должина од 1830 метри од с.Бориево-с.Колешино
4.3.3	Поддршка на обновата и развојот	Изработка на урбанистичка планска документација за населените места: с. Босилово, с. Моноспитово, с. Дрвош и с. Бориево - општина Босилово	4.935.450,00 ден.	ЦРЈИПР и општините Босилово	2016-2021	Изработени 4 урбанистички плански документации за: с. Босилово, с. Моноспитово, с. Дрвош и с. Бориево - општина Босилово
		Изработка на урбанистичка планска документација за населените места: с. Борисово, с. Мокрино и с. Старо Коњарево - општина Ново Село	3.407.509,00 ден.	ЦРЈИПР и општина Ново Село	2016-2021	Изработени 3 урбанистички плански документации за: с. Борисово, с. Мокрино и с. Старо Коњарево - општина Ново Село
		Изработка на урбанистичка планска документација за населените места: с. Милетково, с. Моин и с. Давидово - општина Гевгелија	2.603.515,00 ден.	ЦРЈИПР и општина Гевгелија	2016-2021	Изработени 3 урбанистички плански документации за: с. Милетково, с. Моин и с. Давидово - општина Гевгелија
		Изработка на урбанистичка планска документација за населените места: с. Нов Дојран - општина Дојран	1.576.767,00 ден.	ЦРЈИПР и општина Дојран	2016-2021	Изработена 1 урбанистичка планска документација за: с. Нов Дојран - општина Дојран

7.3.3	на селата	Изработка на урбанистичка планска документација за населените места: с. Дедино, с. Лубница и с. Габревци - општина Конче	1.938.092,00 ден.	ЦРЈИПР и општина Конче	2016-2021	Изработени 3 урбанистички плански документи за: с. Дедино, с. Лубница и с. Габревци - општина Конче
		Изработка на урбанистичка планска документација за населените места: с. Дамјан, с. Ињево и с. Подареш - општина Радовиш	3.036.721,00 ден.	ЦРЈИПР и општина Радовиш	2016-2021	Изработени 3 урбанистички плански документи за: с. Дамјан, с. Ињево и с. Подареш - општина Радовиш
		Изработка на урбанистичка планска документација за населените места: с. Владевци, с. Ангелци и с. Градашорци - општина Василево	2.466.784,00 ден.	ЦРЈИПР и општина Василево	2016-2021	Изработени 3 урбанистички плански документи за: с. Владевци, с. Ангелци и с. Градашорци- општина Василево
		Изработка на урбанистичка планска документација за населените места: с. Дабиле и с. Добрејци - општина Струмица	2.962.209,00 ден.	ЦРЈИПР и општина Струмица	2016-2021	Изработени 2 урбанистички плански документи за: с. Дабиле и с. Добрејци- општина Струмица
Вкупно		57.546.909,00 ден.				

Стратешка цел 5 – Заштита на животната средина, справување со климатските промени и оптимално користење на природните ресурси и енергетските потенцијали

Приоритет/Мерка	Активности	Износ	Носители на активности	Времетраење	Индикатори
Приоритет 5.2 - Заштита на биодиверзитетот и управување со заштитени подрачја					

5.2.4	Заштита и обновување на шумите	Прекугранична соработка во спречување на шумски пожари	12.514.415 ден.	ЕУ преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка Р. Бугарија – Р. Северна Македонија, вкупен Буџет 399.415 евра	2019-2021	Набавка на против пожарна опрема за пожарничарските служби во Југоисточниот регион
		Рано откривање на пожарите и нивно движење за превенција и справување со катастрофи	17.286.075 ден.	ЕУ преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка Грција – Р. Северна Македонија, вкупен буџет 280.186,50 евра	2021	Набавени 2 противпожарни возила за о. Струмица и за о. Гевгелија, поставени системи за рано откривање на пожари
5.2.5	Зајакнување на капацитетите за заштита на биодиверзитетот	Заеднички стратегии за заштита на биолошката разновидност и одржлив развој на билатералната мрежа на заштитени подрачја“ - COMBINE2PROTECT	18.397.796,34 ден.	ЕУ преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка Грција – Р. Северна Македонија, Вкупен буџет 299.151,16 евра	2018-2021	Изработена Регионална Стратегија за бидиверзитетот со акционен план; Изработена Мапа на клучни живеалишта и видови; Мапа на сензитивност на ЈИПР
Приоритет 5.4 - Управување и заштита со водните ресурси						

5.4.3	Регулација и управување со речни текови	Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофа во општините Сандански и Радовиш	24.083.609 ден.	ЕУ преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка Р. Бугарија – Р. Северна Македонија, вкупен Буџет 591.570 евра	2019-2021	Уредување на речно корито на река Сушица во Радовиш и намалени површини од поплави
Вкупно			72.281.895,34 ден.			
Вкупна вредност на акциониот план за 2021			238.706.164,34 ден.	61,50 ден.		3.881.401,05 €

Центар за развој на Југоисточниот плански регион
Жулиета Ѓуркова
Раководител